

Уништување на плевели во лозјата

Плевелите во лозјата треба да се уништуваат затоа што: црпат вода и хранливи материи од почвата, со што, се намалува нивната достапност до одгледуваната култура, зафаќаат простор и го спречуваат растењето и развојот на растението, интензивно транспираат со што, ја зголемуваат воздушната влага, стварајќи услови за развој на болести и претставуваат преодни домаќини на штетници и предизвикувачи на болести. Сите претходно наведени работи допринесуваат плевелите да бидат големи конкуренти на виновата лоза. Од тие причини, заради оддржување на редовна плодност, почвата мора да биде ослободена од истите.



Плевелите во лозјата може да се уништуваат:

1. механизирано со обработка на меѓуредниот простор и рачна обработка, или употреба на хербициди во самиот ред,
2. со затревување и косење на тревата во меѓуредниот простор, а во самиот ред рачна обработка, или употреба на хербициди,
3. со употреба на хербициди на целата површина во лозјата (редот и меѓуредието).

За уништување на поникнатите едногодишни и повеќегодишни плевели во пролетниот период, во време на нивниот интензивен пораст (15-40 см.) се користат неселективните системични хербициди Хербокор, Доминатор, Херкулес супер или Херкулес 480 Сл, Глифосат, Глифогал, Цидокор и др. Најповолно време за употреба на системичните хербициди е до колку истите се користат при суво, топло и без ветар време и до колку 2 – 3 часа после нивната примена, не падне дожд.

Од хербициди што се користат за уништување на семенски плевели во почвата може да се употребат:

- Радазин ТЗ – 50,
- Гоал,
- Галиган 240 - ЕЦ и др.

За успешно дејствување на хербицидите од оваа група, неопходно е после употребата да заврне дожд.

Постапката за начинот на користење, времето на употреба и дозволените концентрации т.е. дози, потребно е од страна на корисниците, задолжително да се почитуваат упатствата од производителите. Но, и покрај големата и едноставна употреба на хербицидите, препорачливо е истите да не се користат во првите 3 до 4 години од садењето на лозјата.

Советник

Стеван Стојковски